

## IN MEMORIAM



Никој не сакаше да поверува дека тоа кобно утро на 16 октомври замина уште еден голем Македонец. Прерано, нечујно, кротко... Го зема Господ Бог при себе. Замина големиот Тоше, нашиот Тоше, нивниот Тоше, Тоше на целиот Балкан... Момчето кое го сакаа сите, и Србите, и Хрватите, и Словенците, и Босанците, и Црногорците, и Бугарите, и Албанците... најмногу го сакавме ние, Македонците. И кој збор сега да се избере и да се напише е премал во споредба со делата кои тој ги остави зад себе, песните кои им ги остави на денешните и на идните генерации. Неделава како да застана да чука срцето на целиот Балкан. Солзи, свеќи, срца кои бијат од тага. Сега на Господ ќе му пее, најубаво од сите ангели небески. Нека ти е вечна слава!

# ...МОЈАТА ГОРО ЛЕ НЕМА ДА С

Македонија го изгуби своето достоинство, го изгуби својот голем уметник, својот Великан. А, имаше само 26 години. Балканот изгуби огромен талент кој почна да го допира музичкото небесно синило. Во ова време невреме Тоше ги стопли срцата на Македонците, покрај него ја вратија самодовербата и беа горди што се Македонци, а тој дел од нив. Дента на погибието сонцето се распукало на небото, светеше силно, небаре ова македонско чедо ни ги даруваше топлината и светлината, давајќи ни го последниот поздрав од небеса. Со своите 26 години на музиката ѝ го подари она што другите не можат да ги создадат за целиот свој живот. А, штотуку почна да ги освојува меридијаните. Сè се прекина за час... кариерата, подемот на вистинската македонска и балканска ѕвезда, едноставно го искриви животот на Македонците кои го сакаа како свое чедо. Прерано замина во легендите.

### ТОШЕ ПРОЕСКИ (1981-2007)

Тоше Проески е роден на 25 јануари 1981 година во Прилеп. Важи за еден од најдобрите македонски вокалисти на сите времиња. Неговите музички почетоци датираат од мали години, со неговите настапи на "Златно славјче". Првиот посериозен успех го забележува на фестивалот "Мелфест" во Прилеп, во 1996 г. На штипскиот "Макфест" дебитира во 1997 г. Наредната година почнува неговата бурна кариера. Соработката со Григор Копров е

пресудна за неговата кариера. Се ни-  
жат хитовите: "Усни на усни", "Сон-  
це во твоите руси коси", "Твоите  
бакнежи на моите бели ко-  
шули"... Незапирливо чеко-  
ри кон врвот. Од ден на  
ден се раѓа национална-  
та ѕвезда Тоше. Гран  
при во Украина, гран  
при во Црна Гора, по-  
беда на македонскиот  
Евросонг, победа на  
белградска Беовизи-  
ја... Тоше прерасна во  
балканска ѕвезда. Кон-  
церти во сите градови,  
на сите места, ги на-  
полни стадионите како  
некогаш големите Брена и  
Чола. Денес тоа само нему  
мууспеа.

"Зајди, зајди јасно сонце" беше песната која Тоше знаеше од душа да ја испее како никој друг досега. Како да му стана биографска.

"Твојте лисја горо сестро  
пак ќе се повратат,  
мојта младост горе ле сестро  
нема да се врати.



# МЛАДОСТ, СЕСТРО, Е ВРАТИ...!



## АНГЕЛ СИ ТИ

Неговата најубава балада остана неговиот живот. Краток, скромн, полн со енергија и љубов, но и богат со душа, дарежлив, искрен и темпераментен. Но, и Бог не сака кој било при него, за себе ги избира оние кои знаат да сакаат, да љубат, да даруваат... "Ангел си ти" пееше пред неколку години на Евросонгот во Истанбул. Сега веројатно таму горе е еден од ангелите. Никогаш досега не сум напишал текст кој ме жегнувал во душата додека го создавам.

Ова е прв пат. Деновиве сите се прашуваме зошто животот е толку суров, зошто Господ ги зема токму таквите луѓе? Сите врати му беа отворени, а влезе само во една, во Божјата. Ех, Тоше... бебињата ги заспиваше со твоите стихови за белите кошули, на старците им ја даруваше слатката дремка со песните од "Божилакот", на девојките им беше првата симпатија во животот, на Македонија ѝ беше тој кој ја обединуваше. Ти благодариме за сè! Ти благодариме што постоеше!

Искрено сочувство до семејството на Тоше Проески од Редакцијата на "Македонско сонце".

Беше еден од оние цветови кои растат само на дивите и непристапни планински предели, цветови кои беа недостижни за човековата рака... Но, за жал, таквите цветови ветрот ги носи. Тој цвет зад себе остави благопријатна миризба и невидена убавина и ќе продолжи да мириса и да ни го забавува животот. Ќе ни пееш уште долго, долго...

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

## ЗАГИНА ТОШЕ ПРОЕСКИ

### ПОСЛЕДНИ ПОРАКИ ОД НЕГОВИТЕ ОБОЖАВАТЕЛИ

"Насмеј ни се од небото!", Гордана, Белград

"Во поранешна Југославија беше познато правилото - пред Босанец не играј, пред Србин не пеј, но пред Македонец немој ниту да играш, ниту да пееш, затоа што ќе те надигра и ќе те натпее. Ти благодарам на сè што ни подари во твојот краток живот. Живееше и умре како легенда!, Соња Лукиќ, Ниш

"Господе, ни даде прилика да видиме како ангелите изгледаат и пеат. Ти благодариме. Но, зошто ни го зема тој ангел? Тоше мој, ќе те чувам од заборавот и бледилото!", Ивана, Скопје



"Годините на својата младост ги оправда со вечно постоење. Смртта го затекна во сонот. Зошто? Мал е човекот за да одговори на тоа прашање. Излегуваше од ноќта, која пак излегуваше од денот на Мајката Божја. Нека биде горд македонскиот народ што роди такво суштество. Жалиме сите Балканци!", Петар, Загреб

"Само што тргна да ја освојува Европа. Ќе успееше. Неговата граница беше светот. Не можам да верувам дека Тоше повеќе нема да сними ниту една песна, дека нема да одржи ниту еден концерт. Нема да те заборавам!", Лидија, Сараево


"Иконо наша, за душата рај ни беше, но небото те скри, ѕвездата ти згасна... Ти замина. О, колку боли... Вечно ќе живееш во нашите срца!", Мери и Наташа, Скопје

"Тој беше единствениот пејач кој јас и маж ми можевме да го слушаме заедно. Беше толку позитивен, симпатичен, млад... Беше и ќе остане голем!", Радмила, Лесковац


"99 отсто од јадните пејачи се обидуваа да ја запеат 'Зајди, зајди'. Не треба веќе ни во себе да ја пеат. Последен поздрав, Мајсторе. Легендите се вечни!", Александар, Апатин

# ПЕЈ ИМ НА




 Неодамна го промовиравте најновото седмо ЦД. Колку сте задоволен од сработеното?


**ПРОЕСКИ:** Можам да кажам дека навистина сум задоволен од тоа како звучи овој албум. Излезе во август и сите велеа дека тоа е погрешно затоа што август е месец на одмори, меѓутоа продажбата во сите земји во август одеше одлично, така што публиката и на одмор пројави интерес да го преслуша новиот албум. Во Хрватска за само 20 дена беа продадени 10.000 примероци, а слична е бројката и во останатите земји. Самиот факт дека на промотивните концерти целата публика ги пееше наизуст сите песни е доволен доказ дека албумот е прифатен многу добро.

 Одржавте спектакуларен концерт повторно на стадион. Првиот пат кога требаше да настапите на стадион изјавивте дека имате малку трема. Дали го надминавте тоа чувство?


**ПРОЕСКИ:** Секогаш кога имам концерт на домашен терен имам посебен вид трема, бидејќи чувствувам најголема одговорност пред мојата публика. Публиката овој пат ми приреди пре-красно доживување и иако поминаа неколку дена од концертот сепак не можам сè уште да ги средам емоциите. Бескрајно сум ѝ благодарен на мојата публика за прекрасните моменти на Градскиот стадион.

 Веќе неколку години зад Вас стои менаџерката Љиљана Петровиќ. Како се одвива вашата соработка? Дали понекогаш има и некое недоразбирање?


**ПРОЕСКИ:** Соработката со Љиљана е одлична. Секогаш е базирана на разбирање, заедничка доверба. Недоразбирања понекогаш има, но тие се ситни и се дел од работата, а со разговор секогаш доаѓаме до конструктивни решенија.

 Во Хрватска "Игри без граници" достигнаа сребрен тираж. Со појавувањето на новото ЦД завладеа вистинска Тошеманија...!?

**ПРОЕСКИ:** Хрватската публика многу добро ги прифати и претходните албуми, а особено нумерите со кои настапував на Хрватскиот радиски фестивал 2006 и 2007 година. Велат дека хрватската публика е најзатворена кон странски изведувачи, ама јас навистина го немам тој впечаток. Од првиот момент ме прифатија како свој. За овој албум владее посебен интерес и многу ми е драго поради тоа. А дали завладеа Тошеманија ќе видиме на претстојните концерти.

 По успесите ширум поранешна Југославија, очекувате ли да одите малку подалеку, односно Ве чека ли интернационална кариера?


**ПРОЕСКИ:** Се надевам, со Господ напред. Јас и мојот тим веќе напорно работиме на тоа. До крајот на месецот ќе биде готов целиот материјал за англискиот албум и потоа се на ред издавачите. Се надевам дека до крајот на годината ќе можам и на публиката да ѝ го претставам новиот материјал.

 Минатата година го промовиравте и албумот "Божилак", кој жанровски се разликува од досегашните албуми. Колку Ви беше тешко да работите на него?

ПОСЛЕДНОТО ИНТЕРВЈУ ЗА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" ТОШЕ  
ГО ДАДЕ ВО ПОНЕДЕЛНИКОТ НА 15 ОКТОМВРИ ВО 11 Ч.

# АНГЕЛИТЕ, АНГЕЛУ!

**ПРОЕСКИ:** Воопшто не ми беше тешко. Ми беше огромно задоволство да ги препеам преубавите народни македонски песни. Цел ни беше да ѝ ја доближиме народната песна на помладата популација и мислам дека тоа ни успеа. Исто така, албумот одлично помина и во другите земји, што особено ме радува бидејќи македонската песна се слуша во многу домови.

 Првиот настап го имавте поодамна на "Макфест". Се потсетувате ли на тој момент и дали уште тогаш се гледавте како идна македонска музичка звезда?



## ПОЛСКО ЦВЕЌЕ

Како птица мај ќе слета кај вљубените  
блазе им а, ние каде сме?

Како срце божур цвета  
за моето си  
и најмила и проклета ти.

Лесно и во чест и Бога да се заколна  
а, како крвта да ја погазам?  
Женски солзи небо гледа, но ќе запише  
само кога маж ќе заплаче.

Полско цвеќе млад нека ме покрие  
душа нек ми љубат облаци кога нејќеш ти  
камо среќа да ми згаснат очиве  
ако врз тебе се послани туѓи бакнежи.

## ГРОМОВИ НА ДУША

Магла пак ме покрива, мириса на неволја  
ноќва сум ти така сам  
улицы накснати, прозорци расплакани  
каде ли си бар да знам.


Од небо нека се спуштат громови на душа  
само да ти слушнам глас  
признавам пред светот, ќе го минам векот  
да те најдам заради нас.

## СЛУШАШ ЛИ


Слушаш ли ноќе кога светла изгаснат  
болката в срце како да ми сопрела  
заспиј моја љубена  
само не заборавај  
парче сон за мене сочувај.

Слушаш ли сè што не можам да ти  
искажам  
правам сè само да не те повредам  
никогаш и навек твој  
доволно за сиот живот мој.


**ПРОЕСКИ:** Не знам дали во прашање е магија, меѓутоа мислам дека мојата публика ја препознава љубовта и енергијата со која ја работам мојата работа.

 Имате свое домашно студио. Одделувате ли малку време и за правење музика?


**ПРОЕСКИ:** Речиси целото свое слободно време го минувам во моето студио. Правам музика, меѓутоа имам уште многу да учам, особено во полето на правењето аранжмани.

 Што е со приватниот живот? Го имате ли воопшто со оглед на тоа дека постојано сте следени од новинари, но најмногу од обожавателките?


**ПРОЕСКИ:** Мислам дека можам да балансирам, иако навистина имам малку можности за приватен живот. Свесен сум дека тоа е цехот на популарноста, и сега за сега сè тоа не ми паѓа многу тешко.

 Доколку Ви се укаже можност да живеете некаде во светот што ќе биде Вашиот избор. Македонија или...?

**ПРОЕСКИ:** Се разбира, Македонија. Мислам дека може да се биде успешен и ако се живее овде. Мислам дека ниен ден успех не е вреден ако забораваме кои сме и што сме и каде ни се корените.

 Често пати може да се слушне како велите "фала му на Господа". Колку Тоше е побожен?


**ПРОЕСКИ:** Побожен сум. Го наследив тоа од мојата фамилија. Така сум воспитан.

 За Вас парите не се најважни на светот. Многу пати сте пееле за хуманитарни цели... Зошто тоа го правите?

**ПРОЕСКИ:** Затоа што сметам дека е добро и благородно да им се помогне на тие на кои им е потребна помош. За себе имам доволно и среќен сум што можам да помагам и што можам да ги поттикнам другите да го прават тоа.

Разговорот го водеше:  
Милева ЛАЗОВА

**ПРОЕСКИ:** Па, првите настапи беа многу пред "Макфест". Својот прв настап го имав на "Златно славејче", а потоа на "Мелфест". Се разбира дека се сеќавам на тие моменти, а и тогаш и сега не се гледам како звезда. Јас сум само среќен што можам да го работам она што најмногу го сакам во животот.

 Очигледно е дека каде и да се појави Тоше постојано го следи куп обожаватели. Поседувате ли некаква магија?

